

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 16

Год. XVIII

15 декември 2015 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

вонредна седница

### Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за сопствено учество на општина Василево во проект “Изработка на регионален план со десет општински планови за интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион”.....02
2. **ОДЛУКА** за сопствено учество на Општина Василево во проект “Развој на патната инфраструктура преку изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км”.....02

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Василево во проект за ,Изработка на регионален план со десет општински планови за интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 11.12.2015 година.

Бр.09-3952/2  
11.12.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 11.12.2015 година ја донесе следната,

### ОДЛУКА

за сопствено учество на Општина Василево во проект за ,Изработка на регионален план со десет општински планови за интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион,,

#### Член 1

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Василево во проект за ,Изработка на регионален план со десет општински планови за интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион,, .Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а партнери во проектот се општина општина Богданци,Општина Босилово, Општина Валандово, општина Ваилево, општина Гевгелија, општина Дојран ,

општина Конче,Општина Ново Село, општина Радовиш,Општина Струмица,

#### Член 2

Средствата ќе бидат наменети за Изработка на регионален план со десет општински планови за интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион,, а средствата се обезбедуваат во висина од 168.200,00 денари.

#### Член 3

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Василево за 2016 година .

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во „Службен гласник на Општина Василево “

Бр.08-3952/1  
11.12.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за сопствено учество на Општина Василево во проект за развој на патната инфраструктура преку изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 11.12.2015 година.

Бр.09-3953/2  
11.12.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево" бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 11.12.2015 година ја донесе следната,

### **ОДЛУКА**

за сопствено учество на Општина Василево во проект за развој на патната инфраструктура преку изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за сопствено учество на Општина Василево во проект за развој на патната инфраструктура преку изградбата на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км.

#### **Член 2**

Средствата ќе бидат наменети за развој на патната инфраструктура преку изградбата на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км, а средствата се обезбедуваат во висина од 2.065.885,00 денари од Буџетот на општина Василево, а од Бирото за Регионален Развој се обезбедени 7.000.000,00 денари, .

#### **Член 3**

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Василево за 2016 година .

#### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во „Службен гласник на Општина Василево“

Бр.08-3953/1  
11.12.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.